



Република Македонија  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ  
С К О П Ј Е

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА

Почитувани,

Министерство за финансии, со седиште на ул. „Даме Груев“, бр. 14 - Скопје, интернет адреса: [www.finance.gov.mk](http://www.finance.gov.mk), има потреба од јавна набавка на услуга – поштенски услуги.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка со барање за прибирање на понуди за доделување на договор за јавна набавка на услуга која треба да заврши со електронска аукција, во согласност со член 100, став 1, и член 121, став 1, алинеја 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11 и 15/13), за што објави оглас број **10-2/2013**.

Ги покануваме заинтересираните економски оператори да ни достават понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до **11.11.2013** година, до **12:00** часот на горенаведената адреса или директно во писарницата на Министерството за финансии која се наоѓа на ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54 - Скопје (во зградата на поранешна Нова Македонија).

Во прилог на оваа покана е тендерската документација која ги содржи сите информации кои ќе помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се состои од следните делови: инструкции за економските оператори, технички спецификации, модел на договор, образец на понуда и изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба. Молиме, при изготвување на понудата економските оператори да ги користат оригиналните обрасци кои се составен дел на тендерската документација.

Тендерската документација е достапна во електронска форма на ЕСЈН: <https://e-nabavki.gov.mk> и секој заинтересиран економски оператор може да ја преземе бесплатно. Тендерската документација е достапна на македонски јазик.

Лице за контакт во врска со предметот на набавката: Маја Симоновска, телефон за контакт: 3106-397, електронска адреса: [maja.simonovska@finance.gov.mk](mailto:maja.simonovska@finance.gov.mk).

Евентуални прашања или барања на појаснувања во врска со тендерската документација можат да се достават на следнава електронска адреса: [maja.simonovska@finance.gov.mk](mailto:maja.simonovska@finance.gov.mk), најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување на понуди. Сите одговори на поставени прашања или барања на појаснувања во врска со тендерската документација договорниот орган ќе ги достави до економските оператори кои презеле тендерска документација, без да се идентификува економскиот оператор што поставил прашање или побарал појаснување. Исто така, и евентуалните измени на тендерската документација договорниот орган ќе ги достави до економските оператори кои презеле тендерска документација, а измените ќе бидат објавени и на ЕСЈН <https://e-nabavki.gov.mk>.

Јавното отворање на понудите, во присуство на понудувачите, ќе се изврши на **11.11.2013 година**, во **12:00** часот, во просториите на Министерството за финансии (зградата на Нова Македонија), ул. „Св. Кирил и Методиј“ – бр.54, Скопје, во салата за состаноци на први кат.

Заедно со понудата задолжително се доставува и изјава за сериозност.

Однапред благодариме на соработката.

Во Скопје,  
**30.10.2013 година**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ**  
Претседател,  
**Маја Симоновска**